

**ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје**

Консолидирани финансиски извештаи за
годината завршена на 31 Декември 2023 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Јули 2024 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД Скопје	
Одговорност на раководството	6
Консолидирани Финансиски извештаи	
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	7
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	8
Консолидиран Извештај за промените во главнината	9
Консолидиран Извештај за паричните текови	10
Белешки кон Финансиските извештаи	11-24
Прилози	
Законска обврска за составување на консолидираната годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работењето на Друштвото согласно Законот за трговските друштва	
Консолидирана годишна сметка	
Консолидиран годишен извештај за работењето на Друштвото	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ
И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените Консолидирани финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2023 година, како и соодветниот Консолидиран извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

***Одговорност на раководството за
Консолидираните финансиски извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие Консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие Консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали Консолидираните финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во Консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на Консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје**

Основа за мислење со резерва

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Како што е прикажано во Белешката 4 кон финансиските извештаи, Друштвото ЗИМ АД Скопје има во евиденција градежни објекти со нето сметководствена вредност од 6.532 илјади денари. Лабораторијата во Охрид со нето сметководствена вредност од 1.069 илјади денари според имотен лист број 101873 КО Охрид е во сопственост на Друштвото. Останатите градежни објекти кои се наведени во белешката 4 со нето сметководствена вредност од 5.463 илјади денари се дадени на користење, а се во сопственост на Република Северна Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, со што нивното евидентирање како нетековни средства не е во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема. Друштвото треба да направи отпис на недвижностите како и на капиталот на Друштвото за 5.463 илјади денари, бидејќи идни договорни ангажмани поврзани со дефинирање на сопственоста на недвижностите не се утврдени со датумот на овие финансиски извештаи.

Ревизорското мислење за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година, исто така вклучува мислење со резерва по оваа основа.

- Како што е прикажано во Белешка 4 кон финансиските извештаи, пресметаната амортизација на градежните објекти кај друштвото ЗИМ АД Скопје за 2023 година изнесува 339 илјади денари. Со примена на стандардни ревизорски процедури, утврдивме дека износ од 275 илјади денари од тековната амортизација на градежните објекти се однесува на пресметана амортизација за градежните објекти за кои друштвото не поседува сопственост односно кои му се дадени на користење. Акумулираната амортизација која што им припаѓа на овие градежни објекти од претходните периоди изнесува 3.766 илјади денари. Следствено трошоците и нето загубата за година што завршува на 31 Декември 2023 година се проценети за износ од 275 илјади денари, а капиталот односно акумулираните загуби од претходните периоди во износ од 3.766 илјади денари.
- Како што е прикажано во Белешка 5 кон финансиските извештаи со состојба на 31 Декември 2023 година, салдото на побарувањата од купувачите во земјата изнесува 33.285 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури и алтернативни постапки, утврдивме дека дел од овие побарувања во износ од 27.942 илјади денари се застарени и постои значаен ризик за нивна наплата, а Друштвото ЗИМ АД Скопје нема извршено соодветно вредносно усогласување на овие побарувања. Следствено Друштвото ЗИМ АД Скопје ги има потценето трошоците и загубата соодветно.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје**

- Како што е прикажано во Белешка 6 кон финансиските извештаи со состојба на 31 Декември 2023 година, салдото на побарувањата за дадени аванси изнесува 1.918 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури и алтернативни постапки, утврдивме дека овие побарувања во износ од 1.918 илјади денари се застарени и постои значаен ризик за нивна наплата, а Друштвото ЗИМ АД Скопје нема извршено соодветно вредносно усогласување на овие побарувања. Следствено Друштвото ЗИМ АД Скопје ги има потценето трошоците и потценето загубата соодветно.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, Консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2023, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Друштвото за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на Консолидираниот годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во Консолидираната годишна сметка и ревидираните Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува 31 Декември 2023 година, во согласност со МРС 720 кој е прифатен и објавен во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење историските финансиски податоци изнесени во Консолидираниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2023 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во Консолидираната годишната сметка и ревидираните Консолидирани финансиски извештаи.

Скопје, 02 јули 2024 година

Овластен ревизор
Донка Јанев




Директор
Јасмина Рафајловска

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Приложените Консолидирани финансиски извештаи на ЗИМ АД СКОПЈЕ, на страниците 7 до 10 и Белешките кон истите на страниците 11 до 24 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и во согласност со законските прописи. Консолидираните финансиски извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на Извештајот.

Независниот ревизор, Рафајловски Ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Консолидирани Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 3, 4 и 5.


Борис Панески
Претседател на Управен одбор на
ЗИМ АД Скопје



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2023 и 2022
 (во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2023	31 Декември 2022
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Материјални средства	4	11.910	12.224
Нематеријални средства во подготовка	4	4.592	4.592
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>16.502</u>	<u>16.816</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Побарувања од купувачи	5	33.481	38.625
Други краткорочни побарувања	6	17.773	18.596
Парични средства	7	2.358	3.391
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>53.612</u>	<u>60.612</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>70.114</u>	<u>77.428</u>
Б ГЛАВНИНА			
Запишан капитал	8	42.841	42.841
Законски и други резерви		8.227	19.825
Акумулирана добивка/загуба		(10.223)	(11.331)
<i>Вкупно главнина</i>		<u>40.845</u>	<u>51.335</u>
В ОБВРСКИ			
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	10	17.947	11.856
<i>Вкупно нетековни обврски</i>		<u>17.947</u>	<u>11.856</u>
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	11	4.820	4.523
Други краткорочни обврски	12	2.797	6.009
ПВР		3.705	3.705
<i>Вкупни тековни обврски</i>		<u>11.322</u>	<u>14.237</u>
<i>Вкупно обврски</i>		<u>29.269</u>	<u>26.093</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>70.114</u>	<u>77.428</u>
<i>Вонбилансни средства</i>	19	<u>172.969</u>	<u>172.969</u>
<i>Вонбилансни обврски</i>	19	<u>172.969</u>	<u>172.969</u>

*Белешките кон Консолидирабите Финансиски извештаи се интегрален дел овие
 Финансиски извештаи*

*Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Раководството на
 Друштвото на ден 22 Март 2024 година*

Претседател на Управен одбор на
 ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје
 Борис Танески



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022
 (во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од извршени услуги	13	33.013	37.972
Останати оперативни приходи	14	7	499
Трошоци за сировини и материјали	15	(2.589)	(2.883)
Трошоци за вработените	16	(19.779)	(24.407)
Амортизација	4	(635)	(592)
Останати оперативни расходи	17	(20.133)	(21.867)
Нето приходи (расходи) од финансирање	18	(373)	(163)
<i>Добивка/загуба пред оданочување</i>		<i>(10.490)</i>	<i>(11.441)</i>
Данок на добивка		-	(92)
<i>Добивка/загуба за годината од континуирано работење</i>		<i>(10.490)</i>	<i>(11.533)</i>
<i>Загуба за годината од прекинатото работење</i>		-	-
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(10.490)	(11.533)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(10.490)	(11.533)
ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА	9	(299,71)	(329,5)

Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие Финансиски извештаи
Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Раководството на Друштвото на ден 22 Март 2024 година

Претседател на Управен одбор на
 ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје

Борис Танески

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022
 (во 000 Денари)

2023	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	42.841	19.825	(11.331)	51.335
Пренос од законски резерви за покривање на акумулирани загуби	-	(11.598)	11.598	-
Вкупна сеопфатна загуба за 2023 година	-		(10.490)	(10.490)
Состојба на 31 Декември 2023	42.841	8.227	(10.223)	40.845
2022	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2022	42.841	21.529	(1.502)	62.868
Пренос од законски резерви за покривање на акумулирани загуби	-	(1.706)	1.706	-
Пренос на добивка во законски резерви	-	2	(2)	-
Вкупна сеопфатна добивка за 2022 година	-	-	(11.533)	(11.533)
Состојба на 31 Декември 2022	42.841	19.825	(11.331)	51.335

Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие Финансиски извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022
(во 000 Денари)

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Паричен тек од оперативни активности		
Готовина добиена од купувачи и од други оперативни активности	52.573	72.908
Готовина платена на добавувачи и други оперативни активности	(56.513)	(77.447)
<i>Нето готовина од оперативни активности</i>	(3.940)	(4.539)
Паричен тек од инвестициони активности		
Продажба/набавка на основни средства	(321)	(821)
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	(321)	(821)
Паричен тек од финансиски активности		
Примени кредити	13.655	28.880
Исплатени кредити	(10.427)	(23.690)
Дадени/вратени заеми	-	(50)
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	3.228	5.140
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(1.033)	(220)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	3.391	3.611
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	2.358	3.391

Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие Финансиски извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: Друштвото) е заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот ЕМБС 4067258.

Друштвото е основано на 26.01.1956 година со упис во трговскиот регистар.

Седиштето на Друштвото е на улица Живко Чинго бр.16 Скопје.

Приоритетна дејност на Друштвото е 72.19 - Други истражувања и екпериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2023 година е: 100,00% обични акции во сопственост на физички и правни лица.

Друштвото во својот состав има регистрирано четири подружници:

- ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје - Подружница Тетово;
- ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Битола;
- ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Штип;
- ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Охрид.

Просечниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2023 година изнесува 29 вработени (2022: 39 вработени).

На 19.06.2020 година Друштвото има основано Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје, чија основна дејност е 72.19 Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Во овие Консолидирани финансиски извештаи се вклучени податоците на двата субјекти и тоа:

- ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: ЗИМ АД Скопје) со единствен матичен број 4067258. Основната дејност на Заводот е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.
- Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје (натаму: ИЗИКП Скопје) со единствен матичен број 7440340. Основна дејност на институтот е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговските друштва ("Службен весник на РСМ" бр. 28/2004 ... 99/22) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09...107/11). Според овој Правилник се пропишува водење на сметководството во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 Јануари 2009 година.

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Во Консолидираните финансиски извештаи извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Веројатноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Овие Консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годината што завршуваат на 31 Декември 2023. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (00 МКД), освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Поради влијанието на инфлацијата во Консолидираните финансиски извештаи, раководството е со убедување дека Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките во Консолидираните финансиски извештаи се следниве:

Валута	31 Декември 2023	31 Декември 2022
1 EUR	61,4950 Денари	61,4932 Денари
1 USD	55,6516 Денари	57,6535 Денари

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при подготовка на Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2023. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

3.1 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Консолидираниот извештај за финансиската состојба, само до колку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив кон Друштвото и трошоците на средството можат веродостојно да се мерат.

Депрецијацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на време-траењето на употребата.

3.2 Недвижности, постројки и опрема

3.2.1. Почетно Вреднување

Недвижностите, постројките и опремата почетно се вреднуваат по набавна вредност. Набавната вредност ја опфаќа фактурната вредност на набавените средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба, намалена за одобрените попусти.

3.2.2. По почетно вреднување

По почетното вреднување недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби заради обезвреднување.

3.2.3. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, во моментот на настанување.

3.2.3. Депрецијација

Депрецијацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на депрецијација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. Депрецијација не се пресметува на земјиште и инвестиции во тек. Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	40 години	2,5%
Опрема и мебел	од 5 до 10 години	10% - 20%
Канцелариска опрема	4 години	25%
Моторни возила	4 години	25%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.3 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите се состои од набавна цена и увозна царина, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката, намалени за одобрените рабати и попусти.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек на работење намалена за трошоците за продажба.

Вредносните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи се прават во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на залихите да се сведе на нивната нето реализациона вредност.

3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, во благајна, и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.6 Користи за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата во согласност со законската регулатива. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината.

Трошокот за овие плаќања се признава во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплата на отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентираат според набавна вредност.

3.9 Обврски за даноци

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на.

3.10 Приходи од извршени услуги

Приходите од извршените услуги се признаваат во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од извршени услуги ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.11 Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства, недвижностите, постројките и опремата се состојат од следното (во 000 денари):

2023	Градежни објекти	Опрема и други средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2023	15.808	38.183	4.592	58.583
Нови набавки во годината	-	328	-	328
Намалувања	(108)	(6.792)	-	(6.900)
Салдо на 31 Декември 2023	15.700	31.719	4.592	52.011
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2023	8.929	32.838	-	41.767
Депрецијација за 2023	339	296	-	635
Намалување	(101)	(6.792)	-	(6.893)
Салдо на 31 Декември 2023	9.167	26.342	-	35.509
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	6.533	5.377	4.592	16.502
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	6.879	5.345	4.592	16.816
2022				
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2022	15.808	37.362	4.592	57.762
Нови набавки во годината	-	821	-	821
Намалувања	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2022	15.808	38.183	4.592	58.583
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2022	8.595	32.580	-	41.175
Депрецијација за 2022	334	258	-	592
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2022	8.929	32.838	-	41.767
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022	6.879	5.345	4.592	16.816
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022	7.213	4.782	4.592	16.587

Градежните објекти се на друштвото ЗИМ АД и се однесуваат на:

1. Лабораторија во Охрид од 84м² според имотен лист бр.101873 КО Охрид во сопственост на друштвото.
2. Гаражи во Скопје од 104м² според имотен лист бр.114563 КО Центар 1 во сопственост на друштвото и

3. Градежни објекти кои се дадени на трајно користење од страна на Република Северна Македонија - Универзитет “Свети Кирил и Методиј” Скопје и тоа:

- Зграда 1 во подрум 797 м²
- Зграда 1 во приземје 50 м²
- Зграда 3 (лимена барака) 466 м²
- Зграда 4 (гаражи) цела 36 м²
- Зграда 5 (гаражи) цела 121 м²
- Контејнер (монтажен) 12 м²

За обезбедување на договорите за кредити кои ги има матичното друштво ЗИМ АД Скопје од Халк Банка АД Скопје, друштвото има залог на недвижен имот (види белешка 10).

5. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Побарувања од купувачи во земјата	33.481	38.625
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>33.481</i>	<i>38.625</i>

6. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Побарувања за дадена позајмица	384	354
Депозити во Халк Банка АД Скопје	15.373	15.373
Депозити во Стопанска банка АД Битола	-	349
Побарувања за дадени аванси	1.918	2.011
Останати краткорочни побарувања	98	509
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>17.773</i>	<i>18.596</i>

Побарувањата за дадени депозити во Халк Банка АД Скопје се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје.

Матичното друштво ЗИМ АД Скопје над депозитот од 250 илјади евра во Халк Банка АД Скопје има залог заради обезбедување на побарувањата од банката по Договорот за рамковен револвинг кредитен лимит бр.РМ2023/146 и Анекс 1 кон истиот. (види белешка 10).

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Парични средства на денарски сметки	2.293	3.024
Парични средства на девизни сметки	36	364
Парични средства во благајна	29	-
Парични еквиваленти - депозити	-	3
<i>Вкупно парични средства</i>	<u>2.358</u>	<u>3.391</u>

8. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

8.1 Акции по родови и сопственост

Акциите по родови и сопственост се следниве:

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2023	01.01.23	%	зголем.	намал.	31.12.23
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	(2.409)	22.262	63,61%
	Правни лица	10.329	29,51%	2.409	-	12.738	36,39%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
	Вкупно	35.000	100%	-	-	35.000	100%

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2022	01.01.22	%	зголем.	намал.	31.12.22
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	-	24.671	70,49%
	Правни лица	10.329	29,51%	-	-	10.329	29,51%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
	Вкупно	35.000	100%	-	-	35.000	100%

Друштвото во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 700.000 Евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Номиналната вредност на една акција изнесува 20 Евра.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на акционери за еквивалент од 1 акција.

8.2 Задолжителна општа резерва

Друштвото издвојува задолжителна општа резерва која се формира по пат на зафаќање од добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на надлежниот орган на Друштвото, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото.

Усогласувањето и движењето во главнината и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината завршена на 31 Декември 2023 на страна 7.

9. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработката/загубата по акција е следнава (во 000 денари):

Добивка/загуба расположива за имателите на обични акции и дивиденда на приоритетни акции (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Добивка/загуба за годината	(10.490)	(11.533)
Дивиденда на приоритетни акции	-	-

Просечен број на обични акции

(во број на акции во 000):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Издадени обични акции на 1 Јануари	35	35
Ефект од откупени сопствени акции	-	-
Просечен број на обични акции на 31 Декември	35	35
Заработка/загуба по акција = (добивка/загуба - дивиденда на приоритетни акции)/ просечен број на обични акции)	(299,71)	(329,5)

10. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Долгорочни кредити и заеми	4.298	-
Долгорочни кредити од Халк Банка АД Скопје	13.649	11.856
<i>Вкупно долгорочни обврски</i>	<u>17.947</u>	<u>11.856</u>

Долгорочните кредити спрема Халк Банка АД Скопје се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје и се врз основа на:

- Договор за кредит бр.КР2023/22713 од 15.09.2023 година на износ од 1.400 илјади денари. Кредитот се отплаќа во 36 еднакви месечни ануитети, а најдоцна до 30.09.2026 година. На неамортизираниот дел на главницата на кредитот се пресметува и наплатува камата по каматна стапка од 1% каматна маргина над износот на каматна стапка на депозитот на годишно ниво, што во моментот изнесува 0% фиксна каматна стапка. Побарувањата на банката кои произлегуваат од овој договор се обезбедуваат согласно и врз основа на Договор бр.РМ 2022/146 за рамковен револвинг кредит лимит и Анекс бр.1.
- Договор за кредит бр.КР2023/3750 од 06.02.2023 година на износ од 3.000 илјади денари. Кредитот се отплаќа во 120 еднакви ануитети најдоцна до 28.02.2033 година. На неамортизираниот дел на главницата на кредитот се пресметува и наплатува камата по каматна стапка од 1% каматна маргина над износот на каматна стапка на депозитот на годишно ниво, што во моментот изнесува 0% фиксна каматна стапка. Побарувањата на банката кои произлегуваат од овој договор се обезбедуваат согласно и врз основа на Договор бр.РМ 2022/146 за рамковен револвинг кредит лимит и Анекс бр.1.
- Договор за кредит со број КР2022/17179 од 23.06.2022 година и Анекс 1 од 06.07.2022 година на износ од 9.000 илјади денари со каматна стапка од 1% каматна маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво. Кредитот се отплаќа на 96 еднакви месечни ануитети најдоцна до 30.06.2030 година. За обезбедување на кредитот даден е во владение залог- наменски орочен депозит на износ од 250.000 евра орочен до 24.03.2037 година, врз основа на Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на владетелски залог над паричен депозит од 06.07.2022 година по основ на Договорт за рамковен револвинг кредит лимит со број РМ2022/146 од 24.03.2022 година и Анекс 1 кон истиотод 06.07.2022 година.
- Договор за под-кредит за финансирање на инвестициони кредити за развој на микро и МСП со број КР2022/28631 од 10.10.2022 година на износ од 50.000 евра со каматна стапка која се пресметува како збир од 3 месечен ЕУРИБОР зголемен за 4,5 процентни поени, но не пониско од 4,5%. Под-кредитот се отплаќа на 36 еднакви месечни ануитети најдоцна до 30.10.2025 година. Обезбедување на кредитот е врз основа на заложно право на недвижен имот- хипотека од прв ред на гаражи во Скопје според ИЛ бр.114563 КО Центар и број на КП 10192/1 и меница во форма на нотарски акт со менижна изјава.

11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.820	4.523
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<u>4.820</u>	<u>4.523</u>

12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Обврски за даноци	1.226	1.647
Краткорочни кредити Стопанска Банка Битола	-	2.953
Други обврски	1.571	1.409
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>2.797</u>	<u>6.009</u>

13. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ

Приходите од извршени услуги се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од продажба на услуги и стоки во земјата	33.013	37.972
<i>Вкупно приходи од извршени услуги</i>	<u>33.013</u>	<u>37.972</u>

14. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од отпис на обврски		45
Останати приходи	7	454
<i>Вкупно останати приходи</i>	<u>7</u>	<u>499</u>

15. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Потрошени сировини и материјали	398	508
Потрошени канцелариски материјали	28	119
Потрошена енергија	1.464	874
Потрошени гориво	635	1.340
Потрошени резервни делови	2	14
Отпис на ситен инвентар	62	28
<i>Вкупно трошоци за сировини и материјали</i>	<u>2.589</u>	<u>2.883</u>

16. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Нето плати	12.449	15.587
Даноци и придонеси за плати	6.277	7.827
Останати трошоци за вработени	1.053	993
<i>Вкупно трошоци за вработените</i>	<u>19.779</u>	<u>24.407</u>

Останатите трошоци на вработените во износ 1.053 денари во најголем дел се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје и се состојат од трошоци за регрес, трошоци за колективно осигурување на вработените, дневници за службени патувања и друго.

17. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Останатите оперативни расходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
ПТТ услуги	372	338
Услуги за тековно одржување и надворешни услуги	632	212
Трошоци за репрезентација	615	1.259
Банкарски услуги	278	354
Премии за осигурување	75	131
Авторски хонорари	-	546
Надомест за управен и надзорен одбор	2.300	4.533
Адвокатски и нотарски услуги	390	555
Други трошоци	15.471	13.939
<i>Вкупно останати расходи</i>	<u>20.133</u>	<u>21.867</u>

Другите трошоци во износ од 15.471 денари во најголем дел се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје и се состојат од отпис на побарувања од купувачи на износ 4.289 илјади денари, наемнини во износ од 320 илјади денари, донации и спонзорства во износ од 300 илјади денари, административни и судски трошоци во износ од 343 илјади денари, останати услуги во износ од 2.966 илјади денари и друго.

18. НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите/расходите од финансирање се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од камати и курсни разлики	5	414
Останати финансиски приходи	127	-
Расходи од камати и курсни разлики	(505)	(577)
<i>Вкупно нето приходи/расходи од финансирање</i>	<i>(373)</i>	<i>(163)</i>

19. ВОНБИЛАНСНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Вонбилансните средства и обврски во износ од 172.969 илјади денари се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје и произлегуваат од Договорот за деловна соработка број 03-1267 од 13.12.2006 година склучен со Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” во Скопје заради остварување на научно-истражувачки и други дејности во функција на основната едукативна дејност на Универзитетот.

Согласно овој договор Друштвото го користи лозјето и Вратничкото езеро во КО Вратница, административната зграда на улица Борис Кидрич во Тетово и опремата заради едукативни, научно-истражувачки и други цели во корист на Универзитетот. Овој договор се склучува за временски период од 20 години почнувајќи од 01.01.2007 година.

21. ДАНОЧЕН РИЗИК

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки, и како последица на тоа, би можело некои трансакции да бидат оспорени од страна на даночните органи и Друштвото би можело да се соочи со дополнителни обврски за даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Друштвото ЗИМ АД Скопје води судски постапки во кои се јавува како тужител против УКИМ во износ од 2.000 илјади денари за утврдување право на сопственост врз недвижен имот, против град Скопје во износ од 20.231 илјади денари, против општина Охрид во износ од 213 илјади денари и против Министерство за образование и наука во износ од 121 илјади денари.

Против друштвото ЗИМ АД Скопје се водат судски постапки пред основен граѓански суд од страна на 24 ИНГ ДООЕЛ Битола во износ од 800 илјади денари, и од страна на Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј Струмица за утврдување на непостоење на долг и стекнување без основ во износ од 1.325 илјади денари.

Раководството на Друштвото нема направено проценка на идните можни потенцијални загуби во врска со ваквите судски спорови со оглед на неизвесноста на овие судски спорови.

Друштвото ИЗИКП не води судски постапки во кои се јавува како тужител или тужена страна.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 Декември 2023 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема други настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 04067258

Целосно име: Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	16.501.939,00			16.816.011,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	16.501.939,00			16.816.011,00
10	-- Недвижности (011+012)	5.602.749,00			5.949.631,00
12	-- Градежни објекти	5.602.749,00			5.949.631,00
13	-- Постројки и опрема	6.307.390,00			5.937.997,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				336.583,00
18	-- Материјални средства во подготовка	4.591.800,00			4.591.800,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	53.611.917,00			60.611.800,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	35.496.214,00			41.145.087,00
47	-- Побарувања од купувачи	5.749.475,00			5.924.140,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.917.656,00			2.011.297,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	96.796,00			508.231,00
50	-- Побарувања од вработените	1.350,00			900,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	27.730.937,00			32.700.519,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	383.810,00			353.810,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	383.810,00			353.810,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	17.731.893,00			19.112.903,00
60	-- Парични средства	2.358.142,00			3.387.743,00
61	-- Парични еквиваленти	15.373.751,00			15.725.160,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	70.113.856,00			77.427.811,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	172.969.184,00			172.969.184,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	40.844.713,00	51.335.030,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	42.841.120,00	42.841.120,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	8.227.149,00	19.825.005,00
72	-- Законски резерви	494.677,00	12.092.533,00
74	-- Останати резерви	7.732.472,00	7.732.472,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	266.761,00	201.420,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.490.317,00	11.532.515,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	25.564.245,00	22.387.883,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	17.947.207,00	11.856.314,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	17.947.207,00	11.856.314,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	7.617.038,00	10.531.569,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.819.769,00	4.523.316,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	481.883,00	524.257,00
100	-- Обврски кон вработените	999.222,00	1.319.542,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.225.938,00	1.211.583,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	90.226,00	2.952.871,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.704.898,00	3.704.898,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	70.113.856,00	77.427.811,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	172.969.184,00	172.969.184,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	33.019.742,00			38.024.013,00
202	-- Приходи од продажба	33.019.742,00			37.971.693,00
203	-- Останати приходи				52.320,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	43.136.593,00			49.748.867,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	2.589.448,00			2.883.440,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.885.863,00			9.115.879,00
212	-- Останати трошоци од работењето	13.738.401,00			11.934.773,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	19.841.487,00			24.576.479,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	12.449.119,00			15.587.292,00

215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.033.472,00	1.270.617,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.243.297,00	6.556.539,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.115.599,00	1.162.031,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	635.062,00	591.787,00
222	-- Останати расходи од работењето	4.446.332,00	646.509,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	131.722,00	860.538,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.017,00	378.303,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.879,00	35.757,00
233	-- Останати финансиски приходи	126.826,00	446.478,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	505.188,00	576.625,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	505.188,00	531.935,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва		44.690,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	10.490.317,00	11.440.941,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	10.490.317,00	11.440.941,00
252	-- Данок на добивка		91.574,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	10.490.317,00	11.532.515,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	29,00	39,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-10.490.317,00	-11.532.515,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	10.490.317,00	11.532.515,00
270	-- Загуба за годината	10.490.317,00	11.532.515,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	10.490.317,00	11.532.515,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	5.602.749,00			5.949.631,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	6.051.029,00			5.937.997,00

625	- - Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	30.000,00	
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	195.376,00	7.935.437,00
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)		508.231,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	626.876,00	353.810,00
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	90.226,00	
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	5.301.652,00	
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+АОП 109 ОД БС)	11.231.710,00	10.531.569,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или =	33.019.742,00	37.971.693,00

	АОП 202 од БУ)		
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	33.019.742,00	37.971.693,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)		52.320,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	260.680,00	421.922,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	131.409,00	191.003,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	10.190,00	52.937,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	12.329,00	1.969,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	670.878,00	803.723,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	731.811,00	701.849,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.290,00	
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	61.814,00	59.981,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	20.427,00	
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	371.931,00	338.165,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	234.688,00	
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	456.403,00	397.044,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	72.802,00	184.848,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)		138.000,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	210.014,00	234.036,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	349.326,00	192.727,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	389.305,00	225.145,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	177.422,00	

703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)		15.554,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.733.321,00	3.722.320,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	300.000,00	180.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	614.833,00	701.091,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	277.777,00	353.861,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	38.887,00	38.305,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)		328.630,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	465.510,00	763.653,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	29,00	39,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	25,00	34,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	4,00	4,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2503	- 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки		33.151.464,00		

Потпишано од:

Dijana Krstevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581,
OU=KIBSTrust Services, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

[Долади во кошничка](#) [Печати](#) [Листа на годишни сметки](#)

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија

Годишен извештај-консолидиран

за работењето на ЗИМ “СКОПЈЕ” - АД Скопје и ИЗИКП Скопје за 2023 год.

1. Општи податоци

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии “Скопје” - АД Скопје

2. Правен статус

Компанијата е акционерско друштво од 2008 година.

Компанијата е 100% сопственик на ИЗИКП-Приватен научен институт за земјотресно инженерство и климатски промени основано 19.06.2020 год.

3. Органи на управување на друштвото се:

1. Управен одбор
2. Надзорен одбор

4. Човечки ресурси (број на вработени и квалификација НСС, ССС, ВСС, ВШС)

Вкупен број на вработени во Друштвото заклучно со 31.12.2023 година изнесува 27 од кои во ЗИМ 21 и тоа 11 со ВСС, 10 со ССС . Додека во ИЗИКАП бројот на вработени заклучно со 31.12.2023 г е 6 од кои сите се со ВСС

5. Главни фактори и околности кои влијаеле на работењето на Друштвото во 2023 год.

Во текот на 2023 година Друштвото работеше во тешки вонредни услови настанати поради Корона-кризата, поради што финасискиот план за 2023 година не е исполнет.

Причините за тоа лежат во постоењето на нелојална конкуренција посебно во делот на стручниот надзор и лабораториските услуги. Цените за вршење на стручен надзормногукратно се намалени во однос на реалните цени и трошоци за нивна реализација и останати се на нивото од 2021 година и пониски во однос на ланското ниво. За ваквиот пад на цените допринесуваат различни фактори но најповеќе изборот на најевтина цена при конкурирање за одредена работа при што во голем дел се занемарува квалитетот на извршената работа. Поради тоа е намален и обемот на работа.

Исто така на скоро сите објекти каде се врши стручен надзор роковите за вршење на услугите се фиксни, а најчесто доаѓа до пролонгирање на истите за кој инвеститорите не сакаат дополнително ангажирање и изработка на анекс договори.

Нелојалната конкуренција во областа на лабораториски испитувања е надополнета со фактот дека и покрај актуелните законски прописи во нашата земја сеуште се дозволува испитувањата да ги вршат неакредитирани лаборатории кои нудат многу пониски цени од реалните.

Наши најголеми партнери и понатаму остануваат фабриката за цемент “Усје” - Скопје со која непрекнато се работи на испитување и сертифицирање на нивните производи (цемент, усјемал) од 1958 год. како и “Ренова” - с. Џепчиште - Тетово чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ИГМ Вратница - Вратница чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации, сертификација на агрегати и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ВЕ Група Радовиш, Голден Арт Скопје

Од досегашните партнери редовно имаме соработка и се извршуваат услуги за Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование, Министерство за труд и социјална политика, АД Водостопанство на РСМ, Општините Карпош, Ѓорче Петров, Гази Баба, Кисела Вода, Куманово, Кичево, Битола, Делчево, Крива Паланка изградба на фотоволтаична централа Осломеј, Турски театар, М-НАФ контрола на летање. АД Мепсо, Град Скопје, ЛИДЛ, Стокомак и др.

Соработката во помал обем остваруваме и со други фирми од С.Р. Македонија како во делот на проектирање, ревизија на проектна документација така и во извршување на лабораториски услуги за истите.

Тенденцијата за соработка во доменот на проектирањето и лабораториските испитувања продолжува пред се со странските компании, но и тука се јавува проблемот на нелојална конкуренција и намалување на реалните цени.

Во текот на 2023 година во Заводот продолжи да работи на реализација на проектот ИНОВАЗИМ (проект за примена на електрофилтерска пепел од РЕК Битола во носечки слоеви) кофинасиран од Фондот за иновации, потпишан е уште еден договор за реализација на ново проект кој ќе биде кофинасиран од Фондот за иновации.

Во текот на 2023 година се појави разлика помеѓу наплатата и побарувањата и потреба од ликвидни средства. Поради тоа компанијата дојде во ситуација да земе долгорочни кредити кои се враќаат во предвидениот рок на отплата.

6. Што превзело Друштвото да се надминат проблемите и да се зголеми обемот на работа

Превземени се активности за надминување на проблемите и зголемување на обемот на работа, што се базира на поголема и поефикасна соработка со странските инвеститотри и домашните компании.

7. Политика на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото

Во поглед на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото, Заводот и понатаму продолжува со одржување и проширување на системите за сертификација и акредитација како на лабораторијата за градежни материјали при Институтот за материјали како и на сите системи воведени на ниво на Заводот.

Процесот за набавка на нова опрема коко што се спроведува во текот на 2023 година продолжува и во иднина со набавка на опрема за докоплетирање на постоечката опрема, набавка на нова опрема како и редовно одржување и сервисирање на постоечката опрема и тоа согласно можностите на Заводот.

8. Остварени резултати од работењето

Опис	2023	Структура %	2022	Структура %	Разлика 2023/2022	Индекс 2023/2022
Приходи од продажба	33.020	99,60	37.972	97,65	-4.952	83,42
Останати приходи	0	0	52	0,13	-52	0
Приходи од финасирање	132	0,40	861	2,22	-729	15,33
Вкупни приходи	33.152	100	38.885	100	-5.733	85,26
Трошоци за сировини и други материјали	2.589	5,93	2.883	5,73	-294	89,80
Трошоци за вработените	19.841	45,46	24.576	48,83	-4.735	80,73
Амортизација	635	1,46	592	1,18	43	107,26
Други трошоци	20.577	47,15	22.274	44,26	-1.697	92,38
Расходи од финасирање	-	-	-	-	-	-
Вкупно расходи	43.642	100	50.325	100	-6.683	86,72
Добивка/Загуба	-10.490		-11.440		950	91,70
Данок на добивка			92		-	
Добивка за годината по оданочување	-10.490		-11.532		1.042	
Просечен број на вработени	29		40			

9. Политика на дивиденда

Во 2023 година не е исплатена дивиденда за 2022 година.

10. Извори на средства на Друштвото

Друштвото работи со средства под сопствени извори, а за надминување на проблемите со исплата на побарувањата во одредени случаи зема краткорочни кредити од банките.

11. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Друштвото има долгорочни кредити

12. Политика на управување со ризик

13. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Договор со Цементарница УСЈЕ - Скопје

Договор со Ренова - с. Џепчиште - Тетово

Договор со ИГМ Вратница - с. Вратница - Тетово

Договор со АД ЕСМ Скопје, Подружница Битола

Договор со ВЕ Групација, Радовиш

Договор со Голден Арт Скопје

Договори со Град Скопје

Договор со Јавно ретпријатие за државни патишта - Скопје

Договор со Општина Карпош

Договори со Министерство за транспорт и врски

Договори со Минстерство за образование

Договори со АД Водостопанство на РСМ

Договори со Агенција за млади и спорт

Договори со АД Мепсо

Договори со НОМАГАС

Изработка-издавање на мислења за сеизмичка отпорност и стабилност

Според чл.4а од Законот за градење на РСМ - МИС1, МИС2

-ЛИДЛ Скопје

-Хантерс Дооел

Венебу Инвест

Иванов Инженеринг

Терафреш

Прогрес компани

Дици Проект

Општина Делчево

Стокомак

Вектор 90 дооел Струмица

Идеја груп Тетово

Општина Крива Паланка

Општина Кичево

14. Средсва на Друштвото чија што вредност не е прикажана во Билансот на состојби

Во билансот на состојба се прикажани сите целосно отпишани средства, сите побарувања и кредити. Позајмици од други фирми и/или лица немаме.

15. Објаснување за средствата кои се прикажани во Билансот на состојба, а за кои нема сопственост (земјиште, некои права и сл.)

16. Планови за опрема и развој

За наредниот период Заводот планира доопремување на лабораториите во своите подружници во С.Р. Македонија, поконкретно во Охрид, Тетово, Битола и Штип, а се со цел подобро покривање-извршување на испитувачките работи, вршење стручен надзор при изведба на објекти, консултантски услуги и сл.

За наредниот период се планира унапредување и проширување на сегашната дејност преку склучување на зделки со нови партнери.

17. Информации за стекнување на сопствени удели и акции

/

18. Примања на секој член на одборот на директори, член на Управен одбор или на Управител

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Борис Танески	Управител		Согласно одлука на НО и Менаџерски договор
2.	Пепита Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
3.	Александра Милевска Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
4.	Борис Танески	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
5.	Родна Живковска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО

Со оглед на дејноста на фирмата, покрај останатите инженери и членовите на УО од Заводот имаат право да користат службени возила и мобилен телефон за потребите на исполнување на работните задачи.

19. Надоместоци на неизвршните членови на одборот на директори и на членови на надзорен одбор или на контролор

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Даниел Танески	Претседател на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
2.	Љупчо Маџунков	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
3.	Кире Секулоски	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери

Претседател на Управен одбор,

М-р Борис Танески, дипл.град.инж.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "ИЗИСТИТУТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД" and "СКОПЈЕ" at the bottom. The signature is written across the stamp.